

**Листа на стоматолошки услуги што можат да се укажуваат  
во ПЗУ ординации по општа стоматологија \_\_\_\_\_**

со седиште во \_\_\_\_\_

(оваа листа е составен дел на записникот бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
година)

<b>СТОМАТОЛОШКА УСЛУГА</b>	
1.	Преглед на пациент -одредување на здравствените проблеми на пациентот -стоматолошка и медицинска анамнеза -преглед на оралната празнина -стоматолошки преглед на забите со акцент на детекција на кариес,хипоплазии,пребојувања,тријажа на пациенти за парадонтолошки третман,регистрација на добиениот наод -стоматолошки преглед со диференцијална дијагноза на одонтогена и неодонтогена болка
2.	Информирање на пациентот за планот и текот на стоматолошката интервенција и терапија
3.	Давање на стручно мислење,лекарска потврда,пишување на рецепти,оправдување по барање на пациентот, лекарско уверение за суд, вештачење за суд во писмена форма,извештаи,дополнувања на извештаите или уверенија. Сите овие активности се однесуваат исклучиво на состојби поврзани со оралното здравје
4.	Површинска анестезија
5.	Инфилтративна анестезија-опфаќа спроводна,терминална и интралигаментарна анестезија
6.	Анестезија во ендодонција
7.	Интраосеална анестезија
8.	Локална топикална апликација на лек
9.	Припрема на пациенти со алергија пред давање на анестезија
10.	Третман на алергиска реакција
11.	Лекување на синкопа и други бесвесни состојби

12.	Нанесување на раствор, желе NaF, нанесување на F-лак
13.	Флуоридација со помош на индивид. лажица
14.	Топикална флуоридација со јонофореза
15.	Контрола на плакот со пребојување и одредување на плак индекс со запис
16.	Професионално чистење со профилактичка паста
17.	Упатство за употреба на протезите и хигиена
18.	Апроксимално состружување
19.	Адаптација и цементирање на готова метална коронка
20.	Изработка на индивидуална лажица
21.	Адаптација на штитници за заби во уста
22.	Изработка на индивидуален штитник за заби (на модел)
23.	Вадење на млечен заб
24.	Десензибилизација на чувствителни забни вратови
25.	Употреба на кофердам
26.	Состружување на оклузија по заб (slice cut)
27.	Девитализација на пулпа на млечни заби
28.	Мортална ампутација на пулпа на млечни заби
29.	Висока витална ампутација (кај заби со незавршен раст на корен)
30.	Апексификација (калциум хидроксид) кај заби со незавршен раст на корен
31.	Екстерно белење по заб
32.	Селективно сострижување на поедини заби
33.	Вежба со шпатула
34.	Делумна коронка
35.	Нефасетирана метална коронка
36.	Фасетирана коронка (фасетирана со акрилат или композит)
37.	Внатрешна телескопска коронка
38.	Надворешна фасетирана телескопска коронка
39.	Коренска капа со колче
40.	Метал керамичка коронка
41.	Естетска коронка без метал(изработена од керамика или церомер)
42.	CAD-CAM коронка со титаниум
43.	CAD-CAM коронка со циркониум
44.	Порецеланска ламинатна фасета
45.	Фрезувана коронка

46.	Нефасетиран член
47.	Фасетиран член (фасетиран со акрилат или композит)
48.	Фасесетиран со член(фасетиран со керамика или целомер)
49.	Директно изработена заштитна коронка од самоврзувачки акрилат
50.	Конфекциска коронка изработена од вештачки смоли
51.	Привремена коронка или член од вештачки смоли, изработена во лабораторија
52.	Привремен мост од вештачки смоли изработен во лабораторија
53.	Репаратура на привремен надоместок
54.	Коронка од вештачка смола, препарација со тангенцијална демаркациона линија
55.	Мост од вештачка смола
56.	Секоја дополнителна коронка или член во истиот мост
57.	Леана надградба со директна метода
58.	Леана надградба со индиректна метода
59.	Надградба изработена од вештачки материјал(композит)на интрадикуларно или парапупално колче
60.	Привремено цементирање на коронка
61.	Дефинитивно цементирање на коронка, надградба или фасета
62.	Привремено цементирање на мост
63.	Симнување на привремено цементиран мост
64.	Симнување на секоја дополнителна коронка во истиот мост коронка
65.	Дефинитивно цементирање на мост
66.	Препарација на тангенцијална демаркација
67.	Препарација на заб со стапалка
68.	Отпечаток при препарација со стапалка
69.	Заштита на витален препариран заб со хемиски средства, по заб
70.	Полнење на дефект на испрепарирани заби
71.	Парапупално колче како дел од фиксно-протетски надоместок
72.	Фрезувани жлебови, вградување на атечмени (фрезуваниот ретенционен жлеб се брои како еден елемент,по заб носач)
73.	Дополнителни интервенции при вградување на нова коронка во веќе постоечки изработки
74.	Отпечаток за супраструктура над имплантат
75.	Репаратура на фасета (индиректно)
76.	Репаратура на фасета директно
77.	Репаратура на керамичка фасета, директно
78.	Повторно цементирање на адхезивен мост
79.	Симнување на метални инлеи, коронки, сечење на мост кај акутни состојби

80.	Вадење на колче или штраф од коренски канал
81.	Одредување на меѓувлични односи со восочен загриз, со фиксација на шаблони
82.	Одредување на меѓувлични односи со шаблон вклучувајќи регистрација на движењата на мандибулата-Готски лак
83.	Оклузална регистрација: латеротрузиски или протрузиски
84.	Тотална протеза
85.	Имедијатна протеза
86.	Парцијална акрилатна протеза
87.	Скелетирана парцијална протеза
88.	Покровна протеза
89.	Фиксирање на атечмени, јавачи за пречки и други сидрени елементи
90.	Функционален отпечаток со индивидуална лажица за тотална протеза и за парцијална протеза
91.	Одредување на вертикална и хоризонтална релација
92.	Избор на боја и големина на заби
93.	Поставување на забите со артикулатор
94.	Индивидуално поставување на забите во ординација
95.	Проба на поставените предни заби кај парцијална протеза
96.	Упатство за употреба на протезите и хигиена
97.	Проба на поставените заби
98.	Репаратура без отпечаток
99.	Репаратура со отпечаток
100.	Репаратура со отпечаток антагонисти
101.	Вградување заб по заб
102.	Индиректно подлагање на тотална протеза и парцијална протеза
103.	Директно подлагање на тотална протеза и парцијална протеза
104.	Привремено подлагање на протеза со дополнителна топлотна полимеризација
105.	Привремено полнење
106.	Композитни полнења на една површина на молари, нагризување и залевање на фисури (емајлопластика)
107.	Цементно полнење
108.	Амалгамски полнења на заби

109.	Полирање на Амалгамски полнења
------	--------------------------------

11 0.	Преобликување на старите полнења и повторно полирање по полнење(Амалгамски полнења)
11 1.	Композитни полнења на заби
11 2.	Полирање на композитни полнења
11 3.	Директни композитни инлеи
11 4.	Композитни фасети, конфекциски, по фасета
11 5.	Керамички фасети, конфекциски, по фасета
11 6.	Композитни или керамички фасети, изработени во лабораторија
11 7.	Индиректен метален инлеј Л
11 8.	Радикуларно колче
11 9.	Радикуларен шраф
12 0.	Нагризување на емајлот и нанесување атхезив
12 1.	Припрема на дентинот и нанесување на дентин атхезив
12 2.	Апликација на матрица
12 3.	Цементна подлога
	Подлога од лајнер или лак

12 4.	
12 5.	Белење на витален заб без светло
12 6.	Белење на витален заб со светло
12 7.	Белење на витален заб со ласер
12 8.	Домашно белење на витални заби (со силиконски клуч)
12 9.	Интракоронарно белење на заби по посета
13 0.	Интраорална инцизија
13 1.	Локална апликација на медикамент
13 2.	Инјекциона апликација на медикамент
13 3	Тоалета на рана
13 4.	Контрола на рана
13 5.	Постава на сутури
13 6.	Вадење на сутури
13 7.	Сепарација на заб
13	Трепанација на заб за дренажа

8.	
13 9.	Конзервативен третман на ороантрална комуникација
14 0.	Екстракција на млечни заби без физиолошка ресорпција
14 1.	Екстракција на заб
14 2.	Екстракција на фактуриран заб со сепарација(атипична екстракција)
14 3.	Хемостаза со длабока тампонада
14 4.	Третман на продолжено зараснување на хируршка рана – третман во повеќе посети
14 5.	Третман на перикоронит
14 6.	Третман на алвеолит
14 7.	Припрема на оперативно поле
14 8.	Репозиција и фиксација на луксирани заби од траума со фиксациона шина
14 9.	Планирање на постава на импланти
15 0.	Одредување и запис на нивото на атачмен
15 1.	Одредување и запис на длабочината и содржината на пародонтален џеп
15 2.	Одредување на индекс на гингивално крвавење со запис
15 3.	Отстранување на супрагингивални меки и цврсти забни наслаги, машински или мануелно
15 4.	Систематско субгингивално обработување и полирање на коренската површина
15 5.	Киретажа за мек зид на пародонтален џеп
15	Отстранување на предимензионирани рабови на реставрации

6.	
15 7.	Отстранување на предимензионирани рабови на коронки или инлеи со полирање
15 8.	Субгингивално испирање со препарати кои имаат антимикуробно дејство
15 9.	Локална апликација на антимикуробни медикаменти
16 0.	Функционална терапија со селективно состружување
16 1.	Селективно состружување по заб,slice cut
16 2.	Регистрирање на оклузија (латеропулзија,пропулзија)
16 3.	Одредување на предвремен контакт
16 4.	Состружување,полирање и флуоридација на состружувани заби
16 5.	Десензибилизација на пречувствителни забни вратови, по заб
16 6.	Имобилизација со композитен материјал
16 7.	Дополнително засилување со синтетски влакна, мрежичка или жица
16 8.	Испитување на галванизам во устата
16 9.	Ултразвучна детекција на оралните болести
17 0.	Киретажа на орална лигавица
17 1.	Локална медикација со иригација на орлната лигавица
17 2.	Локална топична апликација на лек
17 3.	Инјекциона апликација на лек(интра или перилезиска)
17 4.	Игнипункција на орална лигавица
17 5.	Инцизија или ексцизија на орална лигавица



17 6.	Отстранување на шавови
17 7.	Апликација на медикаменти со електрофореза по посета
17 8.	Инјекциона терапија на оралната слузница (апликација на лек)
17 9.	Употреба на рабер дам
18 0.	Индиректно прекривање
18 1.	Директно прекривање
18 2.	Витална ампутиација
18 3.	Девитализација со паста
18 4.	Витална екстирпација
185.	Привремено затворање на кавитетот
186.	Трепанација, екстрипација и прва припрема на поединечен канал (вклучува и медикаментозна влошка)
187.	Одредување на работната должина со РТГ снимка
188.	Одредување на работната должина со електронска направа
189.	Инструментација и дезинфекција на коренскиот канал
190.	Машинска обработка на коренски канали
191.	Промена на лек во коренски канал
192.	Приготвување и полнење на коренскиот канал
193.	Вадење на стари полнења и страни тела од коренските канали
194.	Трепанација на заб преку цементирана коронка
195.	Репозиција на заб во алвеола
196.	Репозиција на фрактура со дислокација, каде што деловите се вклетени
197.	Терапија на авулзија на заби
198.	Апликација на жичено-комполитна шина по заб
199.	Апликација на фибер-глас шина по заб
200.	Екстраорална ендодонција при авулзии на заби
201.	Екстраорална ендодонција при интенциски реплантации

